



ВИЗА ЗА ПРИКЛУЧУВАЊЕ КОН СЕМЕЈСТВО (КАЈ БРАЧЕН ДРУГАР)

Термини можат да се закажат само онлајн преку нашата веб-страница. Барањето се поднесува само лично. Таксата за апликацијата изнесува 75.- евра. Сите документи треба да се достават во оригинал и 2 копии.

При поднесување на барање секогаш треба да се поднесат следниве документи:

- **2 формулари**, читливо и целосно пополнети **на германски јазик** и **своерачно** потпишани (со латинични букви).
- **2 биометриски фотографии** од понов датум.
- **пасош со доволна важност**, во оригинал и 2 копии.
- **меѓународен извод на венчани**, во одреден случај германски извод на венчани, во оригинал и 2 копии.
- **официјален јазичен сертификат „Германски Старт 1“** („Start Deutsch 1“) од Гете институтот (Goethe Institut), Телк доо (Telc GmbH) или „ОСД Сертификат А1“ австриска јазична диплома, („Österreichisches Sprachdiplom A1“), во оригинал и 2 копии. **Другите јазични сертификати или потврди, кои го потврдуваат само учеството на јазичен курс, НЕ се признаваат.**

Барање за виза со јазичен сертификат, кој не се признава, НЕМА да биде прифатено. (види известување за основни познавања на германски јазик).

- **Пријава за местото на живеење** на брачниот другар во Германија, во оригинал и 2 копии.
- **копија од пасошот на брачниот другар во Германија**, во соодветен случај и копија од визата за престој во Германија, доколку брачниот другар не е германски државјанин, во 2 копии.
- **Доколку подносителот на барањето за виза и/или брачниот другар претходно веќе биле во брак:**
 - **решение за развод**, во оригинал и 2 копии, во соодветен случај и превод на германски јазик, во 2 примерока,
 - **македонско судско решение за признавање на странска судска пресуда за развод на брак**, доколку бракот е склучен во Македонија, но разведен во Германија, во оригинал и превод на германски јазик со по 2 копии,
 - **германско судско решение за признавање на странска судска пресуда за развод на брак**, доколку бракот е разведен во Македонија и еден од брачните другари е германски државјанин, во оригинал и 2 копии.
- **При приклучување кон брачен другар заедно со деца ве молиме погледнете го и известувањето за „Виза за приклучување кон семејство (малолетни деца кај родители)“.**

Ве молиме обрнете внимание:

Покрај наведените документи **во одредени случаи може да се побараат и дополнителни документи.** Времетраењето на обработката по правило изнесува **3 месеци.**

Stand: August 2019

Адреса:
ул. Леринска 59
1000 Скопје

работно време на визното одделение:
понеделник – петок: 08:00 – 11:00 часот
подигање на визи:
понеделник – четврток: 15:00 – 15:30 часот
петок: 12:00 – 12:30 часот

визно одделение:
закажување на термин:
факс:
е – пошта:
интернет:

00389-2-3093-801 (понеделник – четврток 14:00 – 15:30 часот)
www.skopje.diplo.de
00389-2-3093-888
visa@skop.diplo.de
www.skopje.diplo.de